

Известување за концентрација со која ТРАТОН СЕ (TRATON SE) со регистрирано седиште на ул Дахер 641,80995 Минхен, Германија стекнува самостојна контрола над Навистар Интернешнал Корпорејшн (Navistar International Corporation) со регистрирано седиште на 2701 Навистар Драјв, Лајл, ИЛ 60532, САД

(предмет бр. 08-109/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 17.12.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ТРАТОН СЕ (TRATON SE) со регистрирано седиште на ул Дахер 641,80995 Минхен, Германија стекнува самостојна контрола над Навистар Интернешнал Корпорејшн (Navistar International Corporation) со регистрирано седиште на 2701 Навистар Драјв, Лајл, ИЛ 60532, САД.

ТРАТОН СЕ е дел од Фолкдваген Групацијата, која е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги за осигурување, исто така и решенија за мобилни услуги.

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија: Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден и Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

Навистар Интернешнал Корпорејшн е холдинг друштво чии зависни и поврзани друштва произведуваат МДТ и НДТ, градски автобуси и дизел мотори за помеѓу останатото комерцијални и патнички возила, комерцијални и патнички бродови и земјоделска машинерија во Северна и Јужна Америка и обезбедува резервни делови за камиони и мотори (вклучувајќи машински блокови) и финансиски услуги.

Навистар Интернешнал Корпорејшн немаат никакво присуство во Република Северна Македонија и нема остварено приходи во 2019 година.

Релевантниот пазар на стоки може да се дефинира како пазар за продажба на големо на камиони и автобуси.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

21.12.2020 година

Скопје